

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 106, став 4 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05 и 14/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2007 година, донесе

### **УРЕДБА ЗА МЕРКИТЕ КОИ МОРААТ ДА БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ВО ПЛАНОВИТЕ ЗА МЕРКИ ЗА ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И ПРИСТАП ДО ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ВО СЛУЧАЈ НА ПАД НА МРЕЖАТА ВО ВОЕНА ИЛИ ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА**

#### Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат мерките кои мораат да бидат вклучени во плановите за мерки за да се обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до јавните комуникациски услуги во случај на пад на мрежата во воена или вонредна состојба или елементарна непогода.

#### Член 2

Во планот на мерки, операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора да вклучат особено:

- Мерки од организациска и кадровска природа;
- Мерки од материјално – техничка природа.

#### МЕРКИ ОД ОРГАНИЗАЦИСКА И КАДРОВСКА ПРИРОДА

#### Член 3

Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора во планот на мерки да ги вклучат следните мерки од организациска и кадровска природа:

- Обезбедување на кадровски и организациски услови,
- Соодветно оспособување и обука/вежби,
- Поставување и работа на системот на должности со детално дефинирање на барањата за организирање, известување, контрола и соработка.

#### МЕРКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА ПРИРОДА

#### Член 4

Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора во планот на мерки да ги вклучат следните мерки од материјално-техничка природа:

- Обезбедување безбедност и заштита на основната мрежа преку заштита на нејзината структура и преку заштита на нејзините клучни елементи;
- Физичко и техничко обезбедување;
- Подготвување на потребните поврзувачки линкови кон посебните функционални мрежи за сопствена употреба на корисниците со право на приоритетни приклучни мрежни точки;
- Обезбедување на повеќенасочен заштитен пристап до клучните мрежни јазли и до корисниците на повеќе мрежни приклучни точки како и обезбедување на можност за поврзување (конекција) на различни преносни системи;

- Обезбедување на можност за ефикасно реорганизирање на мрежата;
- Обезбедување на преносни системи со кои се овозможува непречено функционирање на комуникациските средства неопходни за алармирање и обезбедување на информации за јавноста;
- Обезбедување приоритетни точки на пристап за корисници и групи на корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки;
- Обезбедување можност за давање посебни услуги за корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки во случај на воена или вонредна состојба или елементарна непогода, заради обезбедување на планирачки и организациски активности;
- Обезбедување услови за привремени ограничувања на сообраќајот во период на воена или вонредна состојба или елементарна непогода и подготовки за справување со последиците од истото;
- Обезбедување на доволни количини на резервни делови и друга опрема;
- Ажурирана состојба на глобалната структура на мрежата и релевантните средства.

#### Член 5

Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги треба да ги ажурираат плановите на мерки и да доставуваат известување до Агенцијата за електронски комуникации еднаш годишно за статусот на планот на мерки, и тоа во првите три месеци од тековната за претходната година.

### ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1768/1  
27 март 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.